



## ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Број: 02 - 2499/  
08.03.2013 година  
Скопје

### **ЗАПИСНИК** **од СХХV-та седница на Управниот одбор на** **Фондот за здравствено осигурување на Македонија,**

*Одржана на 26.02.2013 година согласно член 21 на Деловникот за работата на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија без одржување на состанок*

*Без одржување на состанок, на 26.02.2013 година членовите на Управниот одбор се изјаснија по следните предлози:*

- 1. Предлог за донесување на Одлука за усвојување на Извештајот од извршениот попис на средствата, побарувањата и обврските со состојба на ден 31.12.2012 година;*
- 2. Предлог за донесување на Одлука за расходување на опрема и ситен инвентар;*
- 3. Предлог за донесување на Одлука за отпис на побарувања и обврски;*
- 4. Предлог за донесување на Одлука за утврдување на Завршната сметка на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 2012 година*

*Сите членови на Управниот одбор гласаа за донесување на предложените одлуки со што согласно член 21 на Деловникот за работата на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, без одржување на состанок беа донесени*

**Одлука**  
**за усвојување на Извештајот од извршениот попис на средствата, побарувањата и обврските со состојба на ден 31.12.2012 година**

**Одлука**  
**за расходување на опрема и ситен инвентар**

**Одлука**  
**за отпис на побарувања и обврски**

*и*

**Одлука**  
**за утврдување на Завршната сметка на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 2012 година**

*Составен дел на овој записник се копиите од изјаснувањето на членовите на Управниот одбор:*

- Ангел Митевски, претставник од Министерството за здравство - претседател;*

- Елена Триковска, претставник од Министерството за финансии - заменик на претседателот;
- Д-р Љубиша Каранфиловски, претставник од Сојузот на синдикатите на Македонија – член;
- Д-р Јосиф Трајковски, претставник на Стоматолошката комора на Македонија – член;
- Проф. Д-р Елизабета Србиновска Костовска, претставник на Стопанската комора на Македонија – член;
- Прим. М-р Д-р Илија Глигоров, претставник на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија – член.

**Записничар,  
Христо Трповски**

**Управен одбор  
Претседател,  
Ангел Митевски**

*Согласен, директор:  
Јован Грповски  
Џемали Мехаз*